

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 273

16 ноември 2020, понеделник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3641. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена на Г2-лесна и загадувачка индустрија (објект за преработка на производи од дрво – производство на еко пелети) КО Долнени вон град, Општина Долнени....	3	3645. Решение за разрешување од должноста в.д. заменик-директор на Агенцијата за стоковни резерви.....	6
3642. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Министерството за внатрешни работи.....	5	3646. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за извршување на санкциите.....	6
3643. Одлука за давање претходна согласност на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој да го разреши директорот на Фондот за иновации и технолошки развој на негово барање.....	5	3647. Решение за разрешување од должноста директор на КПУ Затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка.....	6
3644. Решение за именување член на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија.....	5	3648. Решение за именување в.д. директор на Фондот за иновации и технолошки развој.....	6
		3649. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Управата за наменско производство.....	6
		3650. Решение за именување в.д. директор на Управата за наменско производство.....	6
		3651. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за семе и саден материјал.....	7
		3652. Решение за именување директор на Управата за семе и саден материјал.....	7

	Стр.		Стр.
3653. Решение за именување в.д. заменик - директор на Агенцијата за стоковни резерви.....	7	3666. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Куманово.....	10
3654. Решение за разрешување од должноста директор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	7	3667. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Струмица.....	10
3655. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за иселеништво на Република Северна Македонија Скопје.....	7	3668. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Гевгелија.....	10
3656. Решение за именување директор на Агенцијата за иселеништво на Република Северна Македонија Скопје.....	8	3669. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Велес.....	10
3657. Решение за именување в.д. заменик на директорот на Државниот завод за статистика.....	8	3670. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Штип.....	10
3658. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје.....	8	3671. Решение за именување в.д. заменик на директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија.....	11
3659. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје.....	8	3672. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Кавадарци.....	11
3660. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје.....	8	3673. Решение за именување в.д. директор на Државниот просветен инспекторат.....	11
3661. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Струга.....	9	3674. Решение за именување в.д. директор на Управата за извршување на санкциите.....	11
3662. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје.....	9	3675. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Битола.....	11
3663. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Гостивар.....	9	3676. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Прилеп.....	12
3664. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје.....	9	3677. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Кочани.....	12
3665. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Куманово.....	9	3678. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Тетово.....	12

	Стр.		Стр.
3679. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на КПУ Казнено поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес.....	12	3682. Правилник за задолжителната содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето на овластените учесници, берзи и депозитари.....	13
3680. Решение за разрешување од должноста директор на Службата за просторен информативен систем.....	12	3683. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	50
3681. Решение за именување директор на Службата за просторен информативен систем.....	13	3684. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец октомври 2020 година.....	52
		Огласен дел	1-44

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3641.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА НА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (ОБЈЕКТ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ПРОИЗВОДИ ОД ДРВО – ПРОИЗВОДСТВО НА ЕКО ПЕЛЕТИ) КО ДОЛНЕНИ ВОН ГРАД, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена на Г2-лесна и загадувачка индустрија (објект за преработка на производи од дрво – производство на еко пелети) КО Долнени вон град, Општина Долнени.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 25945 м2, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2621-дел	Долнени вон град	Висој	нива	4
2628-дел	Долнени вон град	Висој	нива	4
2628-дел	Долнени вон град	Висој	нива под објект за примарна обработка на земјоделски производи	/
2611-дел	Долнени вон град	Висој	нива	4
2612-дел	Долнени вон град	Висој	нива	4
2613-дел	Долнени вон град	Висој	нива	4
2614-дел	Долнени вон град	Висој	нива	4
2623-дел	Долнени вон град	Висој	нива	4
2624-дел	Долнени вон град	Висој	нива под објект за примарна обработка на земјоделски производи	/
2624-дел	Долнени вон град	Висој	нива	4
2625/1-дел	Долнени вон град	Бостаниште	нива	4
2625/1-дел	Долнени вон град	Бостаниште	нива под објект за примарна обработка на земјоделски производи	/
2629-дел	Долнени вон град	Висој	нива	4
2630-дел	Долнени вон град	Висој	нива	4
2631-дел	Долнени вон град	Висој	нива	4
2632-дел	Долнени вон град	Висој	нива	4
2633-дел	Долнени вон град	Висој	нива	4
2634-дел	Долнени вон град	Висој	нива	4
2636-дел	Долнени вон град	Висој	нива	4
2637-дел	Долнени вон град	Д.Ливади	нива	4
2640-дел	Долнени вон град	Висој	нива	4
2615-дел	Долнени вон град	Висој	нива	4
2622-дел	Долнени вон град	Висој	нива	4
2622-дел	Долнени вон град	Висој	нива под објект за примарна обработка на земјоделски производи	/
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				25945,15 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9772/1
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Artan Grubi, с.р.

3642.

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 ноември 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ****Член 1**

Со оваа одлука на Министерството за внатрешни работи се дава право на трајно користење на градежно изградено земјиште сопственост на Република Северна Македонија, на ГП бр. 1.01, кое претставува: КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од 64833 м2, дворно место, КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од 189 м2, земјиште под зграда 1, КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од 86 м2, земјиште под зграда 2, КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од 52 м2, земјиште под зграда 3, КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од 448 м2, земјиште под зграда 4, КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од 446 м2, земјиште под зграда 5, КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од 196 м2, земјиште под зграда 7, КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од 436 м2, земјиште под зграда 8, КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од 460 м2, земјиште под зграда 11, КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од 436 м2, земјиште под зграда 12, КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од 453 м2, земјиште под зграда 13, КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од 453 м2, земјиште под зграда 14, КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од 447 м2, земјиште под зграда 16, КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од 454 м2, земјиште под зграда 18, КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од 351 м2, земјиште под зграда 19, КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од 356 м2, земјиште под зграда 20, КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од 442 м2, земјиште под зграда 21, КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од 17 м2, земјиште под зграда 22, запишани во Имотен лист бр. 2140, односно со вкупна површина од 70555 м2, согласно Извод од Државна урбанистичка планска документација за прифатен центар за странци на КП 35 во КО Бардовци, број 24-161/2 од 21 јануари 2020 година, одобрена со Решение на Министерството за транспорт и врски, бр.24-9965/3 од 6 декември 2019 година, за изградба на објект со намена-В4 Државни институции.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10146/1
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Artan Grubi, с.р.

3643.

Врз основа на член 35 став 1 алинеја 1 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015, 6/2016, 53/2016, 190/2016 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 ноември 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНА СОГЛАСНОСТ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ДА ГО РАЗРЕШИ ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ НА НЕГОВО БАРАЊЕ**

1. Владата на Република Северна Македонија дава претходна согласност на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој да го разреши Јован Деспотовски од должноста директор на Фондот за иновации и технолошки развој, на негово барање.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 10500/1
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби, с.р.**

3644.

Врз основа на член 9 и 12 од Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014, 138/2014, 148/2014, 145/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

1. За член на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија се именува Јасна Дуковска – Јегени, овластен ревизор.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10031/2
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби, с.р.**

3645.

Врз основа на член 17 и член 18 став 2 алинеа 1 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009, 24/2011, 43/2014 и 83/2018), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ЗАМЕНИК - ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ**

1. Од должноста вршител на должноста заменик - директор на Агенцијата за стоковни резерви се разрешува Бајрам Ѓулиовски, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 10473/2
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби, с.р.**

3646.

Врз основа на член 27 став 2 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/2019 и 220/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ**

1. Од должноста директор на Управата за извршување на санкциите, орган во состав на Министерството за правда се разрешува Јовица Стојановиќ, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10548/2
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3647.

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/2019 и 220/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА КПУ ЗАТВОР КУМАНОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА**

1. Од должноста директор на КПУ Затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка се разрешува Марјан Спасовски, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10549/2
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3648.

Врз основа на член 35 став 2 и став 4 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2013 од 31.5.2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015, 6/2016, 53/2016, 190/2016 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ**

1. За вршител на должноста директор на Фондот за иновации и технолошки развој, на предлог на Управниот одбор на Фондот се именува Костадин Петров.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10544/2
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3649.

Врз основа на член 7-а став 1 од Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2007, 161/2009, 145/2010, 119/2013, 164/2013, 41/2014, 192/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА НАМЕНСКО ПРОИЗВОДСТВО**

1. Дениз Исмаили се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Управата за наменско производство, орган во состав на Министерството за економија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 10612/1
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби, с.р.**

3650.

Врз основа на член 7-а од Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2007, 161/2009, 145/2010, 119/2013, 164/2013, 41/2014,

192/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА
ЗА НАМЕНСКО ПРОИЗВОДСТВО

1. Емил Димитровски се именува за вршител на должноста директор на Управата за наменско производство, орган во состав на Министерството за економија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10613/1
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби, с.р.**

3651.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019 и 110/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 ноември година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА УПРАВАТА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ

1. Митко Крстевски се разрешува од должноста директор на Управата за семе и саден материјал, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 10614/1
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби, с.р.**

3652.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019 и 110/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 ноември година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА
СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ

1. Љутви Акики се именува за директор на Управата за семе и саден материјал, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10615/1
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби, с.р.**

3653.

Врз основа на член 17 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009, 24/2011, 43/2014 и 83/2018), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК - ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

1. Кети Смилеска се именува за вршител на должноста заменик-директор на Агенцијата за стоковни резерви.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10616/1
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби, с.р.**

3654.

Врз основа на член 17 став 1 алинеа 1 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012, 41/2014, 160/2014, 72/2015, 129/2015, 173/2015, 192/2015, 217/2015, 30/2016 и 83/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА
ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ
РАЗВОЈНИ ЗОНИ

1. Од должноста директор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони се разрешува Александар Младеновски, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 10617/1
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби, с.р.**

3655.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002,

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСА ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ**

1. Никола Шалваринов се разрешува од должноста директор на Агенцијата за иселеништво на Република Северна Македонија Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 10618/1
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

Бр. 20-10620/1
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3658.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА СКОПЈЕ**

1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје се именува Лепосава Веноска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10672/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА ИСЕЛЕНИШТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ**

1. Слободан Близнаковски се именува за директор на Агенцијата за иселеништво на Република Северна Македонија Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10619/1
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3659.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА СКОПЈЕ**

1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје се именува Кристина Грозданоска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20– 10673/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**

1. Иљми Селами се именува за вршител на должноста заменик на директорот на Државниот завод за статистика.

3660.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА СКОПЈЕ**

1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје се именува Елена Саздовска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20– 10674/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3661.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА СТРУГА**

1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Струга се именува Катерина Талевска Скепароска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10675/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3662.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА СКОПЈЕ**

1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје се именува Земиле Кодра.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10676/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3663.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА ГОСТИВАР**

1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Гостивар се именува Иљбер Јусуфи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20– 10677/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3664.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА СКОПЈЕ**

1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје се именува Недим Исмани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10678/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3665.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КУМАНОВО**

1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Куманово се именува Драган Јовановски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10679/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3666.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КУМАНОВО**

1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Куманово се именува Бесим Веселји.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10681/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3667.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СТРУМИЦА**

1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Струмица се именува Татјана Донкова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10682/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3668.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ГЕВГЕЛИЈА**

1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Гевгелија се именува Мирослава Панорова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10683/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3669.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ВЕЛЕС**

1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Велес се именува Валерија Николова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10684/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3670.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ШТИП**

1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Штип се именува Билјана Симонова-Тасева.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10685/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3671.

Врз основа на член 22 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/2010, 53/2011, 1/2012, 164/2013, 187/2013, 43/2014, 72/2015, 129/2015, 213/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. Бесник Елези се именува за вршител на должност заменик на директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10686/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3672.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КАВАДАРЦИ

1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Кавадарци се именува Сузана Костова-Коцева.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10688/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3673.

Врз основа на член 5 од Законот за просветната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2005, 81/2008, 148/2009, 57/2010, 51/2011, 24/2013, 137/2013, 164/2013, 41/2014, 33/2015, 145/2015, 30/2016 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ

1. За вршител на должноста директор на Државниот просветен инспекторат, орган во состав на Министерството за образование и наука, се именува Ардиан Муслиу.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10689/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3674.

Врз основа на член 27 став 2 и член 28 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/2019 и 220/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

1. За вршител на должноста директор на Управата за извршување на санкциите, орган во состав на Министерството за правда се именува Марјан Спасовски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10690/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3675.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА БИТОЛА

1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Битола се именува Ѓоко Талевски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10691/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3676.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ПРИЛЕП**

1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Прилеп се именува Киро Северкоски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10692/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3677.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КОЧАНИ**

1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Кочани се именува Олгица Јанева.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10693/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3678.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ТЕТОВО**

1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Тетово се именува Фетуш Алили.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10694/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3679.

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/2019 и 220/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА КПУ КАЗНЕНО ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС**

1. Од должноста вршител на должност директор на КПУ Казнено поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес се разрешува Александар Донов.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10695/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3680.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019 и 110/2019), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА ЗА ПРОСТОРЕН ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ**

1. Од должноста директор на Службата за просторен информативен систем, орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање, се разрешува Беким Халими.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 10697/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3681.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019 и 110/2019), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА ЗА ПРОСТОРЕН ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ

1. За директор на Службата за просторен информативен систем, орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање, се именува Митко Крстевски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10698/1 Претседател на Владата
10 ноември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3682.

Врз основа на член 34, член 70, член 75, член 91, член 92, член 100, член 131 и член 190, а во врска со член 71, член 90, член 93, член 99, член 128, член 184 и член 199 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РСМ“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 31/2020) Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 5.11.2020 година, донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА, ФОРМА И РОКОВИ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОВЛАСТЕНИТЕ УЧЕСНИЦИ, БЕРЗИ И ДЕПОЗИТАРИ

Дел I. Општи одредби

Член 1

(1) Со овој Правилник се пропишуваат содржината, формата и роковите за доставување на извештаите и другите акти за работењето на брокерските куќи, овластените банки и подружница на странска брокерска куќа (во понатамошниот текст: овластени учесници), депозитар на хартии од вредност (во понатамошниот текст: депозитар) и берза на хартии од вредност (во понатамошниот текст: берза) кои имаат добиено дозвола за работење од Комисијата.

Член 2

(1) Извештаите за работењето на овластените учесници, депозитар и берза се финансиски извештаи кои се доставуваат до Комисијата согласно Законот за хартии од вредност и други извештаи кои се однесуваат на нивното работење.

(2) Другите акти за работењето на субјектите од став 1 на овој член се документи и нефинансиски извештаи кои се доставуваат до Комисијата согласно Законот за хартии од вредност и подзаконските акти кои произлегуваат од овој закон како и во согласност со друг закон.

Дел II. Брокерски куќи, овластени банки и подружница на странска брокерска куќа

Оддел 1. Финансиски извештаи

Член 3

(Месечен извештај)

(1) Овластениот учесник до Комисијата доставува месечен извештај, најдоцна до 10-ти во тековниот месец за претходниот месец.

(2) Месечниот извештај од став 1 на овој член содржи општи податоци, податоци за работењето, податоци за трошоците за вработените на овластениот учесник и трошоците спрема берза и депозитар, податоци за имотот под управување на портфолио за индивидуални клиенти и инвестиционо советување.

(3) Содржината на извештаите е утврдена во Анекс 1, Прилог 1, Образец 1.1, Образец 1.2, Образец 1.3 и Образец 1.4 кои се составен дел на овој Правилник.

Член 4

(Извештај за сопствени средства)

(1) Овластените учесници до Комисијата доставуваат извештај за нивото на сопствени средства, најдоцна до 10-ти во тековниот месец за претходниот месец.

(2) Износот на сопствени средства во ниту еден момент не смее да биде понизок од износот на основната главнина утврдена со закон.

(3) Месечниот извештај од член 3 на овој правилник ја вклучува и пресметката на основна главнина односно го вклучува извештајот за сопствени средства.

(4) Заедно со извештајот за сопствени средства се доставува и изјава потпишана од овластеното лице на овластениот учесник, дека во извештајниот период во секое време основната главнина на овластениот учесник била во согласност со закон и правилниците донесени врз основа на закон. (Изјавата се доставува како нефинансиски извештај како документација со која се докажува одржувањето на сопствените средства на овластениот учесник прикажана во Извештајот за сопствени средства).

(5) Пресметката на сопствените средства се врши врз основа на Правилникот за утврдување на категориите на сопствени средства и начинот на пресметување на износот и структурата на влоговите при основање и средствата од активата на овластено правно лице со кои треба да располага во континуитет.

(6) Содржината на извештајот од став 1 на овој член е пропишана со Анекс 1, Прилог 1, Образец 1.5 кој е составен дел на овој Правилник.

(7) Содржината на изјавата од став 4 на овој член е пропишана со Анекс 1, Прилог 1, Образец 1.6 кој е составен дел на овој Правилник.

Член 5

(Неревидирани полугодишни и годишни извештаи)

(1) Овластените учесници до Комисијата доставуваат полугодишен и годишен извештај за работењето најдоцна до 30ти Јули (за полугодишниот извештај) и 30ти Јануари (за годишниот извештај).

(2) Извештаите од став 1 на овој член содржат биланс на состојба, биланс на успех, извештај за парични текови и извештај за промените на капиталот и извештај за имотот што се чува и се изработуваат за период од почетокот на годината заклучно со последниот ден од периодот за кој се однесува извештајот.

(3) Содржината на извештаите е пропишана со обрасците во Анекс 1, Прилог 2, кои се составен дел на овој Правилник.

Оддел 2. Нефинансиски извештаи

Член 6

(Нефинансиски известувања на овластените учесници)

(1) Овластените учесници до Комисијата доставуваат нефинансиски известувања заедно со документите кои се однесуваат на известувањето освен за точките 7 и 17, за една од долунаведените околности односно активности:

1. Промена на податоци кои се внесени во трговскиот регистар, со поднесување на одлука и тековна состојба;

2. Промена на податоци кои биле наведени во барањето на дозвола за работење;

3. Промена во сопственичката структура;

4. Известување за неможност навремено да се исплатат пристигнатите обврски кон клиентите;

5. Документи од одржано собрание на акционери (дневен ред, изготвен записник со прилог сите донесени одлуки на собранието);

6. Извадок од изготвен Записник од состанок на надзорен одбор односно органот на управување со одлуките кои се однесуваат на остварувањето на дејноста/функциите на овластениот учесник. Во рамки на извадокот од записникот се доставува и целосниот дневен ред од одржаната седница;

7. Информација за склучен Договор за вработување или за друг акт со кој се ангажира работник;

8. Договори за водење на сметководство;

9. Информација за промена и/или Договор за закуп на деловен простор во кој се извршува дејноста;

10. Информација за промена/Договор за вршење на ревизија;

11. Информација за промена/Договор за вршење на внатрешна ревизија;

12. Извештај од извршена внатрешна ревизија;

13. Извештај од независен ревизор со ревидирани финансиски извештаи и белешки;

14. Договорите склучени со инвестициско друштво или финансиски посредник за цели на тргување во странство;

15. Договори склучени со финансиска институција која е чувар на имот;

16. Договори со правни/физички лица кои вршат услуги на одржување на софтверска/хардверска опрема;

17. Информација за престанок на работен однос на вработен или за престанување на ангажирање на работник;

18. Барање за добивање согласност на рекламен материјал;

19. Известување за промена на било кој интересен акт од член 7 на овој Правилник како и причините поради кои е направена измена на интерниот акт;

20. Извештаи кои овластениот учесник ги доставил до Управата за финансиско разузнавање со краток опис на пријавената сомнителна трансакција;

21. Промена на податоци во техничка и организациона опременост;

22. Документација со која се докажува одржувањето на сопствените средства на овластениот учесник прикажана во Извештајот за сопствени средства и

23. Годишен извештај.

(2) Известувањата од став 1 на овој член, овластените учесници ги доставуваат во законски пропишаниот рок, а за оние документи за кои не е пропишан законски рок ги доставуваат во рок од 10 работни дена од денот на настанување на околноста односно од преземање на активност.

Член 7

(1) Интерни акти кои овластениот учесник е должен да ги доставува до Комисијата се следните:

1. статут;

2. акт за организација и систематизација;

3. акт за обезбедување на деловна тајна, спречување на злоупотреба на деловна тајна, како и спречување на неовластен проток на информации во и надвор од овластениот учесник;

4. акт за работење со странки;

5. акт со кој се регулира начинот и постапката на вработените кога купуваат и продаваат хартии од вредност во свое име и за своја сметка и во име и за сметка на овластениот учесник (принципал);

6. општи услови за работење со хартии од вредност;

7. тарифник на услугите на овластениот учесник;

8. акт за начинот на постапување по налозите од клиенти;

9. акт за начинот на извршување на налог по најповолна цена;

10. акт за прием на налози по електронски пат;

11. акт за прием на налози по телефонски пат;

12. општи услови за чување на хартии од вредност;

13. програма за спречување перење пари и финансирање на тероризам;

14. терк на договор склучен со клиент за посредување при купопродажба на хартии од вредност;

15. терк на договор склучен со клиент за управување со портфолио;

16. терк на договор склучен со клиент за инвестиционо советување;

17. терк на договор склучен со клиент за тргување во странство и

18. сите други акти по кои овластениот учесник постапува и работи.

Член 8

(Нефинансиски известувања на овластени банки)

(1) Овластена банка е должна да ги достави сите известувања од член 6 на овој правилник освен известувањето и документите од член 6 став 1 алинеја 1), 3), 5), 8), 10), 11) и 12).

(2) Овластената банка е должна да ги достави известувањето и извадок од документите од член 6 став 1 алинеја 6), 7), 9), 16), 17), 21), само доколку се однесуваат на работењето на одделот од банката кој работи со хартии од вредност.

(3) Овластена банка е должна да го достави известувањето од член 6 точка 20) кое одделот за работење со перење пари и финансирање тероризам во рамки на банката го доставил до Управата за финансико разузнавање, а истото е врз основа на известување од страна на одделот кој работи со хартии од вредност и е поврзано со тргување со хартии од вредност.

(4) Документите од член 7 став 1 алинеја 2), 3) и 4) банките како овластени учесници ги доставуваат само ако се однесуваат на одделот за работење со хартии од вредност на банката.

Член 9

(Нефинансиски известувања на подружница на странска брокерска куќа)

(1) Подружница на странска брокерска куќа е должна да ги доставува сите известувања од член 6 на овој правилник освен известувањето и документите од член 6 став 1 алинеја 5) и 6) кои е должна да ги достави само доколку на седниците односно состаноците се зборувало за работењето на подружницата.

(2) Подружницата е должна покрај известувањата на член 6 да доставува годишен извештај за работењето на странската брокерска куќа најдоцна до 31ви мај во тековната година за претходната година.

(3) Подружницата е должна веднаш и без одлагање да достави до Комисијата известување за губење на дозволата за вршење услуги со хартии од вредност во матичната земја на странска брокерска куќа.

Член 10

(Поднесување барање за одобрување на рекламен материјал)

(1) Овластен учесник поднесува барање за одобрување на рекламен материјал по електронски пат преку софтверската апликација.

(2) Рекламниот материјал кој ќе биде предмет на одобрување од страна на Комисијата треба да биде прикачен како дел од барањето за одобрување на рекламен материјал во вид на Word или PDF документ.

Дел III. Депозитар на хартии од вредност

Оддел 1. Видови извештаи

Член 11

(Месечен извештај)

(1) Депозитарот до Комисијата доставува месечен извештај за работењето за претходниот месец, најдоцна до 10-ти во тековниот месец.

(2) Месечниот извештај од став 1 на овој член содржи податоци за работењето на депозитарот, податоци за порамнување на трансакции и податоци за остварени приходи и расходи за вработени на депозитарот.

(3) Содржината на извештаите е утврдена во Анекс 2, Прилог 1, Образец 1.1, Образец 1.2 и Образец 1.3 кои се составен дел на овој Правилник.

Член 12

(Извештај за основна главнина)

(1) Депозитарот е должен до Комисијата да достави извештај за нивото на основна главнина и за нивото на средства со кои располагал до 10-ти во тековниот месец за претходниот месец.

(2) Структурата и начинот на пресметка на основната главнина се врши врз основа на Правилникот за определување на задолжителна структура и начинот на пресметка на основната главнина на депозитар и на средствата што ја сочинуваат основната главнина.

(3) Доколку депозитарот не може да ги намира досегашните обврски, должен е веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа да ја извести Комисијата за истото со доставување на извештај.

(4) Извештајот од став 3 на овој член задолжително опфаќа вкупен износ на досегашните неплатени обврски на депозитарот, наведувајќи ја причината за задоцнувањето во плаќањето и мерките кои депозитарот ќе ги преземе за да ја надмине неликвидноста, износот на средствата кој е користен за надоместување на досегашни обврски и мерки кои ќе се преземат за надминување на состојбата на неликвидност. Содржината на извештајот е пропишана со Анекс 2, Прилог 1, Образец 1.5 кој е составен дел на овој Правилник.

(5) Содржината на извештајот од став 1 на овој член е пропишана со Анекс 2, Прилог 1, Образец 1.4 кој е составен дел на овој Правилник.

Член 13

(Неревидирани полугодишни и годишни извештаи)

(1) Депозитарот до Комисијата доставува полугодишен и годишен извештај за работењето најдоцна до 30-ти Јули (за полугодишниот извештај) и 30ти Јануари (за годишниот извештај).

(2) Извештаите од став 1 на овој член содржат биланс на состојба, биланс на успех, извештај за парични текови и извештај за промените на капиталот и извештај за работа и се изработува за период од почетокот на годината заклучно со последниот ден од периодот за кој се однесува извештајот.

(3) Содржината на извештаите е пропишана со обрасците во Анекс 2, Прилог 2, кои се составен дел на овој Правилник.

Оддел 2. Нефинансиски извештаи

Член 14

(Нефинансиски известувања на депозитар)

(1) Депозитарот до Комисијата доставува нефинансиски известувања заедно со документите кои се однесуваат на известувањето освен за точките 5, 7 и 22, за една од долунаведените околности односно активности:

1. Промена на податоци за депозитарот кои се внесени во трговскиот регистар, со поднесување на одлука и тековна состојба;

2. Промена во сопственичката структура на депозитарот;

3. Документи од одржано собрание на акционери (дневен ред, изготвен записник со прилог сите донесени одлуки на собранието);

4. Извадок од изготвен Записник од состанок на надзорен одбор односно органот на управување со одлуките кои се однесуваат на остварувањето на дејноста/функциите на депозитарот. Во рамки на извадокот од записникот се доставува и целосниот дневен ред од одржаната седница;

5. Информација за склучен Договор за вработување или за друг акт со кој се ангажира работник;

6. Договор или Одлуки за ангажирање на соработници / Договори на дело кои се поврзани со остварувањето на дејноста/функциите на депозитарот;

7. Информација за престанок на работен однос на вработен или за престанување на ангажирање на работник;

8. Информација за промена /Договор за закуп на деловен простор во кој се извршува дејноста;

9. Информација за промена/Договор за вршење на ревизија;

10. Информација за промена/Договор за вршење на внатрешна ревизија;

11. Извештај од извршена внатрешна ревизија;

12. Извештај од независен ревизор со ревидирани финансиски извештаи и белешки;

13. Договори со правни/физички лица кои вршат услуги на одржување на софтверска/хардверска опрема;

14. Известување за промена на интерни акти (Статут, Правилник за систематизација, Правилник за чување на деловна тајна, Етички кодекс и слично);

15. Договори за соработка со други домашни/странски институции (кои се однесуваат на претежната дејност на Депозитарот);

16. Договор за дистрибуција на податоци склучен со правно лице;

17. Одлуки донесени од страна на директорот во врска со правилата на депозитарот;

18. Целокупната документација со која се докажува одржувањето на сопствените средства на депозитарот прикажана во Извештајот за основна главнина и сопствени средства на депозитар;

19. Резиме на ревидираните годишни извештаи;

20. Програма за работа;

21. Ново издадени хартии од вредност;

22. Записници од спроведени контроли на членките на депозитарот.

(2) Известувањата од став 1 на овој член, депозитарот ги доставува во законски пропишаниот рок, а за оние документи за кои не е пропишан законски рок ги доставува во рок од 10 работни дена од денот на настанување на околноста односно од преземање на активностата.

Дел IV. Берза на хартии од вредност

Оддел 1. Видови извештаи

Член 15

(Дневен извештај)

(1) Берзата до Комисијата доставува дневен извештај по завршувањето на дневното тргување и по сумирање на податоците од тргувањето.

(2) Дневниот извештај од став 1 на овој член содржи дневен извештај по хартии од вредност и дневен извештај по трансакции. Податоците во дневниот извештај по хартии од вредност се даваат како за класично тргување, така и за тргувањето согласно анексите од Правилата за тргување, за секој сегмент и подсегмент на берзата поединечно.

(3) Содржината на извештајот од став 1 е пропишана со обрасците во Анекс 3, Прилог 1, Образец 1.1 и Образец 1.2, кои се составен дел на овој Правилник.

Член 16

(Месечен извештај)

(1) Берзата до Комисијата доставува месечен извештај за работењето за претходниот месец, најдоцна до 10-ти во тековниот месец.

(2) Извештајот од став 1 на овој член е составен од податоци за прометот со хартии од вредност и податоци за приходи и трошоци за вработени на берзата.

(3) Содржината на извештајот од став 1 е пропишана со Анекс 3, Прилог 2, Образец 2.1 и Образец 2.2 кои се составен дел на овој Правилник.

Член 17

(Извештај за основна главнина)

(1) Берзата е должна до Комисијата да достави извештај за нивото на основна главнина и за нивото на средства со кои располагал до 10-ти во тековниот месец за претходниот месец.

(2) Структурата и начинот на пресметка на основната главнина се врши врз основа на Правилникот за определување на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на берзата и на средствата што ја сочинуваат основната главнина.

(3) Доколку берзата не може да ги намери достасаните обврски, должна е веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа да ја извести Комисијата за истото со доставување на Извештај.

(4) Извештајот од став 3 на овој член задолжително опфаќа вкупен износ на достасаните неплатени обврски на берзата, наведувајќи ја причината за задоцнувањето во плаќањето и мерките кои берзата ќе ги преземе за да ја надмине неликвидноста, износот на средствата кој е користен за надоместување на достасани обврски и мерки кои ќе се преземат за надминување на состојбата на неликвидност.

(5) Содржината на извештајот од став 1 на овој член е пропишана со Анекс 3, Прилог 2, Образец 2.3 кој е составен дел на овој Правилник.

(6) Содржината на извештајот од став 3 на овој член е пропишана со Анекс 3 Прилог 2, Образец 2.4 кој е составен дел на овој Правилник.

Член 18

(Неревидирани полугодишни и годишни извештаи)

(1) Берзата до Комисијата доставува полугодишен и годишен извештај за работењето најдоцна до 30ти Јули (за полугодишниот извештај) и 30ти Јануари (за годишниот извештај).

(2) Извештаите од став 1 на овој член содржат биланс на состојба, биланс на успех, извештај за парични текови и извештај за промените на капиталот и се изработува за период од почетокот на годината заклучно со последниот ден од периодот за кој се однесува извештајот.

(3) Содржината на извештаите од став 1 е пропишана со обрасците во Анекс 3, Прилог 3 кои се составен дел на овој Правилник.

Оддел 2. Нефинансиски извештаи

Член 19

(Нефинансиски известувања на берзата)

(1) Берзата до Комисијата доставува нефинансиски известувања заедно со документите кои се однесуваат на известувањето освен за точките 5, 7 и 21, за една од долунаведените околности односно активности:

1. Промена на податоци за берзата кои се внесени во трговскиот регистар, со поднесување на одлука и тековна состојба;

2. Промена во сопственичката структура на берзата;

3. Документи од одржано собрание на акционери (дневен ред, изготвен записник со прилог сите донесени одлуки на собранието);

4. Извадок од изготвен Записник од состанок на надзорен одбор односно органот на управување со одлуките кои се однесуваат на остварувањето на дејноста/функциите на берзата. Во рамки на извадокот од записникот се доставува и целосниот дневен ред од одржаната седница;

5. Информација за склучен договор за вработување или за друг акт со кој се ангажира работник;

6. Договор или Одлуки за ангажирање на соработници / Договори на дело кои се поврзани со остварувањето на дејноста/функциите на берзата;

7. Информација за престанок на работен однос на вработен или за престанување на ангажирање на работник;

8. Информација за промена /Договор за закуп на деловен простор во кој се извршува дејноста;

9. Информација за промена/Договор за вршење на ревизија;

10. Информација за промена/Договор за вршење на внатрешна ревизија;

11. Извештај од извршена внатрешна ревизија;

12. Извештај од независен ревизор со ревидирани финансиски извештаи и белешки;

13. Договори со правни/физички лица кои вршат услуги на одржување на софтверска/хардверска опрема;

14. Известување за промена на интерни акти (Статут, Правилник за систематизација, Правилник за чување на деловна тајна, Етички кодекс и слично);

15. Договори за соработка со други домашни/странски институции (кои се однесуваат на претежната дејност на Берзата);

16. Договор за дистрибуција на податоци склучен со правно лице;

17. Одлуки донесени од страна на директорот во врска со правилата на Берзата;

18. Документација со која се докажува основната главнина (договори за орочување на депозити, проценка на недвижен/движен имот итн);

19. Резиме на ревидираните годишни извештаи;

20. Програма за работа;

21. Записници од спроведени контроли на членките на берзата;

22. Неделен извештај од став 2 на овој член.

(2) Берзата до Комисијата доставува неделен извештај за работењето последниот работен ден од секоја работна недела по завршување на тргувањето, кој содржи податоци од остварено тргување со хартии од вредност на сите пазари на берзата во текот на неделата вклучувајќи пондерирана просечна цена на тргување на секоја хартија од вредност со која се тргувало, не вклучувајќи ги блок трансакциите, просечна цена на тргување на секоја хартија од вредност, не вклучувајќи ги блок трансакциите, номиналната вредност на секоја хартија од вредност со која се тргувало во текот на неделата, максималната и минималната постигната цена на хартијата од вредност со која се тргувало во текот на неделата, вкупен број на реализирани трансакции со

секоја хартија од вредност со која се тргувало во текот на неделата, број на истргувани хартии од вредност по издавач, број на денови на тргување со секоја хартија од вредност со која се тргувало во текот на неделата и вкупен промет остварен на сите пазарни сегменти на берзата во текот на неделата.

(3) Известувањата од став 1 на овој член, берзата ги доставува во законски пропишаниот рок, а за оние документи за кои не е пропишан законски рок ги доставува во рок од 10 работни дена од денот на настанување на околноста односно од преземање на активноста.

Дел V. Известување на барање на Комисијата

Член 20

Доколку Комисијата побара дополнителни податоци и/или документи во врска со извештаите од овој Правилник овластените учесници, депозитарот и берзата, се должни истите да ги достават до Комисијата во побараниот рок.

Дел VI. Начин на доставување

Член 21

(1) Финансиските извештаи се доставуваат во XML формат преку софтверска апликација потпишани со електронски потпис.

(2) Нефинансиските извештаи и другите акти до Комисијата се доставуваат преку софтверска апликација, потпишани и скенирани во PDF или WORD формат.

(3) Доколку во веќе доставените податоци/документи односно извештаи до Комисијата има било какви корекции, овластените учесници, берза и депозитар се должни исправките односно корегираниите извештаи да ги достават веднаш по увидување на грешката, или во временскиот рок определен од Комисијата.

(4) Во случај на неуспешна достава или нефункционирање на софтверската апликација овластените учесници, берза и депозитар се должни веднаш да го пријават проблемот до Комисијата.

(5) Доколку во рокот за поднесување на било кој од извештаите наведени во овој Правилник софтверската апликација за известување не почне да функционира тогаш овластените учесници, берза и депозитар се должни да ги достават извештаите на е-меил адресата на Комисијата izvestai@sec.gov.mk.

(6) Веднаш откако врската со апликацијата ќе биде повторно воспоставена, овластените учесници, берза и депозитар се должни да ги поднесат сите извештаи преку истата.

Член 22

Извештаите и другите акти од овој Правилник кои овластените учесници, берза и депозитар ги доставуваат до Комисијата, се анализираат во рамки на редовните надзорни активности на Комисијата и истите може да претставуваат основ за носење на поединечни акти во постапките кои се водат пред Комисијата или други органи.

Дел VII. Преодни и завршни одредби

Член 23

Се задолжуваат сите овластени учесници во рок од 10 работни дена од денот на активирање на системот за известување да ги прикачат сите интерни акти од член 7 на овој Правилник врз основа на кои се заснива работењето на овластениот учесник.

Член 24

(1) Со влегување во сила на овој Правилник престануваат да важат Правилникот за содржина на месечен извештај за работењето на овластено правно лице со дозвола за работење со хартии од вредност („Сл. весник на РСМ“ бр.6/2007, 95/2008, 35/2011, 81/2014 и 103/2019), Правилникот за содржина и рокови за поднесување на извештаи за работењето на берза („Сл. весник на РСМ“ бр.119/2006 и 108/2008), Правилникот за содржина на месечниот извештај за работењето на депозитар за хартии од вредност („Сл. весник на РСМ“ бр.6/2007 и 108/2008), Правилникот за содржината, формата и начинот на доставување на годишни и шестмесечни извештаи за финансиското работење на организационен дел за работа со хартии од вредност на банка овластен учесник на пазарот на хартии од вредност („Сл. весник на РСМ“ бр.150/2010).

(2) Правилникот за утврдување на категориите на сопствени средства и начинот на пресметување на износот и структурата на влоговите при основање и средствата од активата на овластено правно лице со кои треба да располага во континуитет („Сл. весник на РСМ“ бр. 150/2010, 35/2011 и 32/2014), ќе се усогласи со одредбите на овој Правилник до 31.12.2020 година.

(3) Правилникот за определување на задолжителна структура и начинот на пресметка на основната главнина на депозитар на хартии од вредност и на средствата што ја сочинуваат основната главнина („Сл. весник на РСМ“ бр. 6/2007 и 190/2018) и Правилникот за определување на задолжителна структура и начинот на пресметка на основната главнина на берза и на средствата што ја сочинуваат основната главнина на берзата („Сл. весник на РСМ“ бр. 130/2006, 56/2014), ќе се усогласат со одредбите на овој Правилник до 28.2.2021 година.

Член 25

Овој Правилник влегува во сила 8 дена од денот на објавување во „Службен весник на РСМ“, а ќе се применува од 1.2.2021 година за брокерските куки и овластените банки, додека за овластените берзи и депозитари ќе се применува од 1.3.2021 година.

Број 01-738/3
5 ноември 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

АНЕКС 1**Брокерски куќи, овластените банки и подружница на странска брокерска куќа****Прилог 1, Образец 1.1****Општи податоци за правното лице**

Назив на правното лице	
ЛЕИ број	
Матичен број	
Шифра на дејност	
Даночен број	
Период за кој се поднесува извештајот	
Адреса на правното лице	
Телефон и факс	
Е-меил адреса за контакт	
Веб страна	
Број на вработени лица на крајот од извештајниот период	
Комерцијална банка преку која се одвива редовното работење	
Број на сметка во банка/и	
Број на клиентска сметка	
Вкупна вредност на парични средства на клиентска сметка на последниот ден од извештајниот период	
Вкупна вредност на парични средства на клиенти во банки во Република Северна Македонија (во денари)	
Вкупна вредност на парични средства на клиенти во банки/ финансиски институции надвор од Република Северна Македонија (во денари)	
Број на клиенти кои во извештајниот период дале налог	
Број на склучени договори за посредување на крај на извештајниот период	

Прилог 1, Образец 1.2

Извештај за работењето на овластен учесник

1	Вкупно остварен промет (прикажан во денари)	
1.1	Остварен промет на домашен пазар	
1.1.1	Промет со акции	
1.1.2	Промет со обврзници	
1.1.3	Промет остварен преку јавни берзански аукции	
1.1.4	Вкупен промет остварен преку блок трансакции	
1.1.4.1	Промет преку системски блок трансакции	
1.1.4.2	Промет преку администраторски блок трансакции	
1.1.5	Промет со државни хартии од вредност	
1.1.6	Промет со други хартии од вредност	
1.1.7	Промет при тргување за сопствена сметка	
1.2	Остварен промет на странски регулирани пазари мултилатерални платформи за тргување организирани платформи за тргување	
1.2.1	Промет со акции на странски пазари	
1.2.2	Промет со обврзници на странски пазари	
1.2.3	Промет со други хартии од вредност	
1.2.4	Промет при тргување за сопствена сметка	
2	Вкупно добиени налози за тргување	
2.1	Добиени налози за тргување на домашен пазар	
2.1.1	Добиени куповни налози	
2.1.2	Добиени продажни налози	
2.1.3	Реализирани продажни налози	
2.1.4	Реализирани куповни налози	
2.1.5	Реализирана количина на хартии од вредност	
2.2	Добиени налози за тргување на странски пазари, мултилатерална платформа за тргување и организирана платформа за тргување	
2.2.1	Добиени куповни налози	
2.2.2	Добиени продажни налози	
2.2.3	Реализирани продажни налози	
2.2.4	Реализирани куповни налози	
2.2.5	Реализирана количина на хартии од вредност	
2.3	Добиени налози за тргување преку шептер	
2.3.1	Добиени куповни налози	
2.3.2	Добиени продажни налози	
2.3.3	Реализирани продажни налози	
2.3.4	Реализирани куповни налози	
2.3.5	Реализирана количина на хартии од вредност	
3	Вкупен број на реализирани трансакции	
3.1	Број на реализирани трансакции на домашен пазар	
3.1.1	Број на реализирани трансакции со акции	
3.1.2	Број на реализирани трансакции со обврзници	
3.1.3	Број на реализирани трансакции преку јавни берзански аукции	
3.1.4	Број на реализирани администраторски блок трансакции	
3.1.5	Број на реализирани системски блок трансакции	
3.1.6	Број на реализирани трансакции со државни хартии од вредност	
3.1.7	Број на реализирани трансакции при тргување за сопствена сметка	
3.1.8	Број на реализирани трансакции за други хартии од вредност	
3.2	Број на реализирани трансакции на странски пазари	
3.2.1	Број на реализирани трансакции со акции	
3.2.2	Број на реализирани трансакции со обврзници	
3.2.3	Број на реализирани трансакции со други хартии од вредност - финансиски инструменти	
3.2.4	Број на реализирани трансакции при тргување за сопствена сметка	

Прилог 1, Образец 1.3

Извештај за остварени приходи и расходи

Вкупно остварен приход во извештајниот период искажан во денари		Износ
3.1	Остварен приход од купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на клиент	
3.2	Остварен приход од управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент	
3.3	Остварен приход од вршење на трансакции и активности за сметка на издавачот на хартии од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност	
3.4	Остварен приход од вршење на трансакции и активности за сметка на издавачот на хартии од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, со задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност	
3.5	Остварен приход од дејствување како покровител при нотиција	
3.6	Остварен приход од инвестициско советување	
3.7	Остварен приход од извршување на трансакции и активности за сметка на трети лица потребни за преземање на едно акционерско друштво во согласност со Законот за преземање на акционерски друштва	
3.8	Остварен приход од чување на хартии од вредност што вклучува отворање и водење на сметки на хартии од вредност во своје име, а за сметка на клиенти во депозитар, отворање и водење на сметки на хартии од вредност и за своите клиенти кои не се сопственици на тие хартии од вредност, а за сметка на нивните клиенти и други услуги со хартии од вредност по налог на клиентот (исплата на достасани побарувања од издавачите врз основа на достасани хартии од вредност, камати и дивиденди за сметка на сопствениците на тие хартии од вредност, известување за собранија на акционерите и застапување на тие собранија, плаќање на даночни обврски на клиентот врз основа на хартии од вредност кои се во негова сопственост и слично).	
3.9	Остварен приход од прием и пренос на налози за купување и продавање на хартии од вредност на странски пазари на хартии од вредност	
3.10	Остварен приход од вршење дополнителни услуги за издавачите на хартии од вредност	
Вкупно остварен расход во извештајниот период искажан во денари		
4.1	Трошоци за вработени (брuto)	
4.2	Трошоци спрема Депозитар	
4.3	Трошоци спрема Бирза	

Прилог 1, Образец 1.4

Структура на имотот под управување на портфолио за индивидуални клиенти (во денари)

Назив на правното лице					
бр	Структура на имотот и на обврските во портфолијата под управување на последниот ден од рокот за известување	Република Северна Македонија	Европска Унија	Останати земји	Вкупно
1	Имот во портфолио				
1.1.	Хартии од вредност				
1.1.1.	Акции				
1.2.	Должнички хартии од вредност				
1.2.1.	Државни обврзници				
1.2.2.	Општински обврзници				
1.2.3.	Корпоративни обврзници				
1.2.4.	Останати				
1.3.	Удели во субјекти за колективно инвестирање				
1.3.1.	Отворени фондови (UCITS)				
1.3.2.	АИФ (AIF)				
1.3.4.	Останати				
1.4.	Инструменти на пазарот на пари				
1.4.1.	Трезорски записи				
1.4.2.	Комерцијални записи				
1.4.3.	Останати				
1.5.	Деривативни финансиски инструменти				
1.5.1.	Форварди (Forward)				
1.5.2.	Фјучерси (Futures)				
1.5.3.	Опции				
1.5.4.	Свопови (Swap)				
1.5.5.	Останато				
1.6.	Обратен репо				
1.7.	Побарувања				
1.8.	Депозити				
1.9.	Пари на сметка				
1.10.	Останат имот				
2	Обврски на портфолијата				
2.1.	Обврски - репо				
2.2.	Обврски - деривативни финансиски инструменти				
2.3.	Останати обврски				
3	Нето имот на портфолијата				
Структура на клиенти					
4	Вкупен број на клиенти индивидуално портфолио				
4.1.	Физички лица				
4.2.	Правни лица				
4.3.	Број на ново склучени договори во периодот				
5	Вкупен број на клиенти инвестиционо советување				
5.1	Број на ново склучени договори за инвестиционо советување за правни лица				
5.2	Број на ново склучени договори за инвестиционо советување за физички лица				
6	Пресметани надоместоци за управување со портфолио на индивидуални клиенти				
6.1	Надомест за брокерски куќи				
6.2	Надомест за управување				
6.3	Надомест за успешност				
6.4	Влезен надомест				
6.5	Излезен надомест				
6.6	Останати надоместоци				

Прилог 1, Образец 1.5

Извештај за сопствени средства

[illegible]

Прилог 1, Образец 1.6

ИЗЈАВА

Јас _____ како овластено лице на _____, согласно член 131 став 1 од Законот за хартии од вредност, **изјавувам** под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека во месец _____, во секое време _____, поседува и одржува основна главнина во согласност со член 99 на Законот за хартии од вредност и со правилниците донесени врз основа на истиот закон.

Прилог 2, Образец 2.1

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ОВЛАСТЕНИОТ УЧЕСНИК _____ НА ДЕН _____

			во денари	
Ред. Бр.	Опис на позицијата	АОП	Претходен период	Тековен период
АКТИВА (СРЕДСТВА) (АОП2+АОП9+АОП15)		1		
1	Нематеријални и материјални средства и долгорочни вложувања (ΣАОП3 до АОП8)	2		
	Долгорочни нематеријални средства	3		
	Долгорочни материјални средства	4		
	Вложувања во заеднички потфати, придружни и зависни друштва	5		
	Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	6		
	Вложувања во хартии од вредност за тргување	7		
	Останати долгорочни средства	8		
2	Парични средства и побарувања (ΣАОП10 до АОП14)	9		
	Парични средства и парични еквиваленти	10		
	Побарувања за извршени услуги (согласно дозволата од Комисија)	11		
	Побарувања по основ на реализирани трансакции со хартии од вредност	12		
	Побарувања за повеќе платен данок	13		
	Останати побарувања	14		
3	Финансиски средства (АОП16+АОП17)	15		
	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	16		
	Финансиски средства по амортизиран трошок	17		
ПАСИВА (КАПИТАЛ И ОБВРСКИ) (АОП19 до АОП26)		18		
1	Капитали резерви (ΣАОП20 до АОП25)	19		
	Запишан капитал	20		
	Сопствени акции	21		
	Премии од акции	22		
	Законски резерви	23		
	Останати резерви	24		
	Акумулирана добивка (загуба)	25		
2	Обврски (ΣАОП27 до АОП35)	26		
	Обврски за надоместоци по основ на тргување со хартии од вредност	27		
	Долгорочни обврски за кредити и позајмици	28		
	Краткорочни обврски за кредити и позајмици	29		
	Долгорочни обврски по издадени хартии од вредност	30		
	Краткорочни обврски за издадени хартии од вредност	31		
	Обврски спрема добавувачи	32		
	Обврски спрема вработени	33		
	Обврски за даноци и придонеси	34		
	Останати обврски	35		

Прилог 2, Образец 2.2

БИЛАНС НА УСПЕХ НА ОВЛАСТЕНИОТ УЧЕСНИК _____ за период од _____ до _____

Ред. Бр.	Опис на позицијата	АОП	во денари	
			Претходен период	Тековен период
1.1	Приходи од провизии и надоместоци за извршени услуги (согласно дозволата од Комисијата) (ΣАОП37 до АОП47)	36		
1.1.1	Приходи од купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот	37		
1.1.2	Приходи од управување со портфоли на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент	38		
1.1.3	Приходи од вршење на трансакциите и активностите за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност	39		
1.1.4	Приходи од вршење на трансакции и активности за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, со задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност	40		
1.1.5	Приходи од дејствување како покровител при котација	41		
1.1.6	Приходи од инвестиционо советување	42		
1.1.7	Приходи од извршување на трансакции и активности за сметка на трети лица потребни за преземање на едно акционерско друштво во согласност со Законот за преземање на акционерски друштва	43		
1.1.8	Приходи од чување на хартии од вредност	44		
1.1.9	Приходи од прием и пренос на налози за купување и продавање на хартии од вредност на странски пазари на хартии од вредност	45		
1.1.10	Приходи од вршење дополнителни услуги за издавачите на хартии од вредност	46		
1.1.11	Приходи од тргување на странски пазари	47		
1.2	Расходи за провизии и надоместоци за извршени услуги согласно дозволата на Комисијата	48		
1	Нето приходи од провизии и надоместоци за извршени услуги (согласно дозволата на Комисијата) (АОП36-АОП48)	49		
2.1	Реализирани добивки од финансиски средства кои се водат по објективна вредност	50		
2.2	Реализирани загуби од финансиски средства кои се водат по објективна вредност	51		
2	Нето реализирани добивки/загуби (АОП50-АОП51)	52		
3.1	Нереализирани добивки од финансиски средства кои се водат по објективна вредност	53		
3.2	Нереализирани загуби од финансиски средства кои се водат по објективна вредност	54		
3	Нето нереализирани добивки/загуби (АОП53-АОП54)	55		
4	Нето очекувани загуби од финансиски средства по амортизиран трошок	56		
5	Останати вредносни усогласувања	57		
6.1	Приходи од камата	58		
6.2	Расходи од камата	59		
6	Нето приходи од камата (АОП58-АОП59)	60		
7.1	Приходи од курсни разлики	61		
7.2	Расходи од курсни разлики	62		
7	Нето приходи од курсни разлики (АОП61-АОП62)	63		
8	Приходи од дивиденда	64		
9	Останати приходи	65		
10	Амортизација	66		
11	Трошоци за вработени	67		
12	Останати расходи	68		
13	Вкупно приходи	69		
14	Вкупно расходи	70		
15	Оперативна добивка	71		
16	Добивка/(загуба) пред оданочување (АОП49+АОП52+АОП55+АОП56+АОП60+АОП63+АОП64+АОП65+АОП66+АОП67+АОП68)	72		
17	Данок на добивка	73		
18	Нето добивка/(загуба) (АОП72-АОП73)	74		
19	Добивка/(загуба) за финансиската година, којашто им припаѓа на*: (АОП76+АОП77)	75		
20	акционерите на брокерската куќа	76		
21	неконтролираното учество	77		
	Заработка по акција			
	основна заработка по акција (во денари)			
	разводната заработка по акција (во денари)			

*само за консолидирани извештаи

Прилог 2, Образец 2.3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ НА ОВЛАСТЕНИОТ УЧЕСНИК _____ НА ДЕН _____

			во денари	
Ред. Бр.	Опис на позицијата	АОП	Претходен период	Тековен период
1	Нето паричен тек од оперативни активности	78		
	добивка (загуба) пред оданочување	79		
	амортизација	80		
	исправка на вредноста на побарувањата	81		
	резервации	82		
	приходи од камата	83		
	расходи од камата	84		
	намалување на средства	85		
	зголемување/намалување на побарувања од извршени услуги	86		
	зголемување/намалување на останати побарувања	87		
	зголемување/намалување на финансиските средства	88		
	зголемување/намалување на побарувања од трансакции со хартии од вредност	89		
	приходи од дивиденда	90		
	зголемување/намалување на останати позиции од активата	91		
	зголемување/намалување на обврски за надоместоци поврзани со тргување со хартии од вредност	92		
	зголемување/намалување на обврски спрема добавувачи	93		
	зголемување/намалување на обврски спрема вработените	94		
	зголемување/намалување на обврски за даноци и придонеси	95		
	зголемување/намалување на останати обврски	96		
	зголемување/намалување на останати позиции од пасивата	97		
	платен данок на добивка	98		
2	Нето паричен тек од инвестициска дејност	99		
	зголемување/намалување на вложувања во материјални средства	100		
	зголемување/намалување на вложувања во нематеријални средства	101		
	зголемување/намалување на вложувања во заеднички потфати, придружни и зависни друштва	102		
	зголемување/намалување на останати вложувања	103		
3	Нето паричен тек од финансиски активности	104		
	зголемување/намалување на обврски по кредити и позајмици	105		
	зголемување/намалување на обврски по издадени хартии од вредност	106		
	приливи од издадени сопственички хартии од вредност	107		
	исплата на дивиденда	108		
	зголемување/намалување на други позиции	109		
4	Нето зголемување/намалување на парични средства и парични еквиваленти (АОП78+АОП99+АОП104)	110		
5	Парични средства и парични еквиваленти на почеток на периодот	111		
6	Парични средства и парични еквиваленти на датумот на известување (АОП110+АОП111)	112		

Прилог 2, Образец 2.4

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ НА ОБЛАСТЕНИОТ УЧЕСНИК _____

Датум: _____

Опис на позицијата	Капитал				Регулаторски резерви	Останати резерви	Задржана добивка		Вкупно капитал и резерви кој им припаѓа на акционерите	Неконтролирано учество*	Вкупно капитал и резерви
	Акционерски капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти			Распооклива за распределба	Нераспооклива за распределба			
Опис на позицијата											
Состојба на 01.01 (претходна година)											
Корекции на почетна состојба											
Состојба на 01.01 (претходна година, коригирано)											
Добивка (загуба) за 30.06 (31.12) претходна година											
Промена во објективната вредност на средствата 30.06 (31.12) претходна година											
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:											
Издадени акции во текот на периодот											
Издвојување за законска резерва											
Издвојување за останати резерви											
Дивиденди											
Откуп на сопствени акции											
Продадени сопствени акции											
Распределба на задржана добивка - ограничена за распределба на акционерите											
Состојба на 30.06 (31.12) претходна година											
Состојба на 01.01 (тековна година)											
Корекции на почетна состојба											
Состојба на 01.01 (тековна година, коригирано)											
Добивка (загуба) за 30.06 (31.12) тековна година											
Промена во објективната вредност на средствата 30.06 (31.12) тековна година											
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:											
Издадени акции во текот на периодот											
Издвојување за законска резерва											
Издвојување за останати резерви											
Дивиденди											
Откуп на сопствени акции											
Продадени сопствени акции											
Распределба на задржана добивка - ограничена за распределба на акционерите											
Состојба на 30.06 (31.12) тековна година											

* само за консолидирани финансиски извештаи

Прилог 2, Образец 2.5

Извештај за вредноста на имотот кој овластениот учесник го чува

бр.	Опис	Износ
	Број на клиенти со кои овластениот учесник има склучено договор за чување на хартии од вредност (на последниот ден од извештајниот период)	
	Број на ново склучени договори за чување на хартии од вредност (во текот на извештајниот период)	
	Број на отворени сметки (старателски) за чување на хартии од вредност (во текот на извештајниот период)	
	Број на отворени сметки (старателски) за чување на хартии од вредност (во текот на извештајниот период) за физички лица	
	Број на отворени сметки (старателски) за чување на хартии од вредност (во текот на извештајниот период) за правни лица	
	Број на отворени сметки (збирни) за чување на хартии од вредност (во текот на извештајниот период)	
	Број на отворени сметки (збирни) за чување на хартии од вредност (во текот на извештајниот период) за физички лица	
	Број на отворени сметки (збирни) за чување на хартии од вредност (во текот на извештајниот период) за правни лица	
	Вредност на хартии од вредност на последниот ден од извештајниот период кој овластениот учесник ги чува на старателска сметка (за физички лица)	
	Вредност на хартии од вредност на последниот ден од извештајниот период кој овластениот учесник ги чува на старателска сметка (за правни лица)	
	Вредност на хартии од вредност на последниот ден од извештајниот период кој овластениот учесник ги чува на збирна сметка (за физички лица)	
	Вредност на хартии од вредност на последниот ден од извештајниот период кој овластениот учесник ги чува на збирна сметка (за правни лица)	
	Број на реализирани трансакции од правни лица кои ги чуваат своите хартии од вредност на старателска сметка	
	Вредност на реализирани трансакции од правни лица кои ги чуваат своите хартии од вредност на старателска сметка	
	Број на реализирани трансакции од физички лица кои ги чуваат своите хартии од вредност на старателска сметка	
	Вредност на реализирани трансакции од физички лица кои ги чуваат своите хартии од вредност на старателска сметка	
	Број на реализирани трансакции од правни лица кои ги чуваат своите хартии од вредност на збирна сметка	
	Вредност на реализирани трансакции од правни лица кои ги чуваат своите хартии од вредност на збирна сметка	
	Број на реализирани трансакции од физички лица кои ги чуваат своите хартии од вредност на збирна сметка	
	Вредност на реализирани трансакции од физички лица кои ги чуваат своите хартии од вредност на збирна сметка	

АНЕКС 2
Депозитар за хартии од вредност

Прилог 1, Образец 1.1

Извештај за работењето на депозитар

ПОДАТОЦИ ЗА УЧЕСТВО НА ЧЛЕНКИТЕ ВО ПОРАМНЕТИ ТРАНСАКЦИИ (по членка)		
Реден број	ОПИС	ИЗНОС
1	2	3
1.1	Податоци за учество на членките во порамнети трансакции на куповна страна	
	Назив на членката:	
	Вкупна вредност на склучените трансакции (МКД):	
	Вкупен број на истргувани хартии од вредност:	
	Процент на учество во вкупниот број на реализирани трансакции:	
1.2	Податоци за учество на членките во порамнети трансакции на продажна страна	
	Назив на членката:	
	Вкупна вредност на склучените трансакции (МКД):	
	Вкупен број на истргувани хартии од вредност:	
	Процент на учество во вкупниот број на реализирани трансакции:	
II	ПОДАТОЦИ ЗА НОВО ОТВОРЕНИ СМЕТКИ ПО ВИДОВИ НА СМЕТКИ (на крај на период)	
1.1	Вкупен број на ново отворени сметки за хартии од вредност	
1.1.1	Сопственички сметки за хартии од вредност	
1.1.2	Сметки за хартии од вредност на издавач	
1.1.3	Ограничени сметки	
1.1.4	Сосопственички сметки	
1.1.5	Застапнички сметки	
1.1.6	Старателски сметки	
1.1.7	Портфолио сметки	
1.1.8	Збирни сметки	
1.1.9	Сметки за прекугранично порамнување	
1.1.10	Државни сметки	
1.1.11	Групни продажни сметки	
1.1.12	Групни куповни сметки	
III	ПОДАТОЦИ ЗА ПРОМЕНИ НА БРОЈ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА (на крај на период)	
1.1	Број на акционерски друштва чии електронски записи на акционерски книги за прв пат се внесени во системот на депозитарот во извештајниот период	
1.2	Вкупен број на акционерски друштва чии електронски записи на акционерски книги се отстранети од системот на депозитарот во извештајниот период	
1.2.1	Број на акционерски друштва чии електронски записи на акционерски книги се отстранети од системот на депозитарот поради отворен стечај	
1.2.2	Број на акционерски друштва чии електронски записи на акционерски книги се отстранети од системот на депозитарот поради ликвидација	
1.2.3	Број на акционерски друштва чии електронски записи на акционерски книги се отстранети од системот на депозитарот поради промена на правниот облик на друштвото	

Прилог 1, Образец 1.2

Извештај за порамнување

Реден број 1	ОПИС 2	ИЗНОС (во денари) 3
1.1	Вкупно учество на домашни инвеститори (купување)	
1.1.1	Учество на домашни физички лица	
	Учество на домашни физички лица во трансакции со акции	
	Учество на домашни физички лица во трансакции со обврзници	
	Учество на домашни физички лица во трансакции со континуирани државни обврзници	
1.1.2	Учество на домашни правни лица	
	Учество на домашни правни лица во трансакции со акции	
	Учество на домашни правни лица во трансакции со обврзници	
	Учество на домашни правни лица во трансакции со континуирани државни обврзници	
1.2	Вкупно учество на домашни инвеститори (продавање)	
1.2.1	Учество на домашни физички лица	
	Учество на домашни физички лица во трансакции со акции	
	Учество на домашни физички лица во трансакции со обврзници	
	Учество на домашни физички лица во трансакции со континуирани државни обврзници	
1.2.2	Учество на домашни правни лица	
	Учество на домашни правни лица во трансакции со акции	
	Учество на домашни правни лица во трансакции со обврзници	
	Учество на домашни правни лица во трансакции со континуирани државни обврзници	
1.3	Вкупно учество на странски инвеститори (купување)	
1.3.1	Учество на странски физички лица	
	Учество на странски физички лица во трансакции со акции	
	Учество на странски физички лица во трансакции со обврзници	
	Учество на странски физички лица во трансакции со континуирани државни обврзници	
1.3.2	Учество на странски правни лица	
	Учество на странски правни лица во трансакции со акции	
	Учество на странски правни лица во трансакции со обврзници	
	Учество на странски правни лица во трансакции со континуирани државни обврзници	
1.4	Вкупно учество на странски инвеститори (продавање)	
1.4.1	Учество на странски физички лица	
	Учество на странски физички лица во трансакции со акции	
	Учество на странски физички лица во трансакции со обврзници	
	Учество на странски физички лица во трансакции со континуирани државни обврзници	
1.4.2	Учество на странски правни лица	
	Учество на странски правни лица во трансакции со акции	
	Учество на странски правни лица во трансакции со обврзници	
	Учество на странски правни лица во трансакции со континуирани државни обврзници	

Прилог 1, Образец 1.3

ПОДАТОЦИ ЗА ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Приходи и расходи остварени во периодот на известување		
Реден број	Опис	Износ
1	2	3
1	Вкупно остварени приходи во периодот на известување	
	Остварен вкупен приход по тарифник на депозитар по видови работи кои ги извршува депозитарот согласно решението издадено од Комисијата за хартии од вредност	
1.1	Приходи од редовно работење	
1.1.1	Приходи од членарина за пристап во системот на депозитарот на учесниците во неговата работа и корисниците на неговите услуги	
1.1.2	Приходи од годишен надомест на корисниците на услуги на регистарот на хартии од вредност кој се води во нематеријален облик	
1.1.3	Приходи од годишен надомест за водење на сметки на сопствениците на хартии од вредност во системот на депозитарот	
1.1.4	Приходи од надоместоци за извршени услуги од депозитарот по барање на издавачот (корпоративни дејствија)	
1.1.5	Приходи од надоместоци за упис на нова емисија на хартии од вредност	
1.1.6	Приходи од надомест за посреднички услуги на депозитар во постапка на утврдување и порамнување помеѓу учесниците во работата на депозитарот и Народната банка на Република Северна Македонија	
1.1.7	Приходи од надоместоци за извршени услуги на депозитар во постапка на нетрговски преноси на хартии од вредност	
1.1.8	Приходи од останати услуги што ги врши депозитарот	
1.2	Приходи од инвестиции	
1.3	Други погоренеспоменати приходи	
2	Вкупно остварени расходи во периодот на известување	
2.1	Расходи за вработени (брuto)	

Прилог 1, Образец 1.4

Извештај за основна главнина и средства на депозитар

[illegible]

Прилог 1, Образец 1.5

Извештај за средства и задолженост на депозитар

Реден број	Ставка	Институција	Износ	Забелешка
1	Пари во благајната			
2	Салдо на трансакциски сметки во денари			
3	Салдо на трансакциски сметки во странска валута			
4	Депозити по видување			
5	Орочени депозити чиј рок достасува во следните три дена			
6	Орочени депозити со откажен рок од три дена			
7	Обврзници издадени од Народна банка на Република Северна Македонија или од Република Северна Македонија			
8	Обврзници издадени од други држави за кои постои ликвиден секундарен пазар			
9	Краткорочни хартии од вредност			
10	Неискористени кредити одобрени од банки во Република Северна Македонија, односно банка од земја членка на ЕУ, Исланд, Норвешка, Австралија, Јапонија, Канада, Нов Зеланд, Швајцарија и САД			
11	Побарување за кое е примен доказ за плаќање однапред			
12	Вкупно стави од 1 до 11			
13	Достасани обврски од услуги			
14	Други достасани услуги			
15	Парични обврски што ќе достасаат за плаќање во рок од 3 дена			
16	Обврски од финансирање што ќе достасаат за плаќање во рок од 3 дена			
17	Други обврски кои ќе достасаат за плаќање во рок од 3 дена			
18	Вкупно стави од 13 до 17			
19	Показател на ликвидност (12/18)			

Прилог 2, Образец 2.1

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН _____

во денари

Ред. Бр.	Опис на позицијата	АОП	Претходен период	Тековен период
АКТИВА (СРЕДСТВА) (АОП2+АОП8)		1		
1	Нетековни средства (ΣАОП3 до АОП7)	2		
	Недвижности и опрема	3		
	Нематеријални средства	4		
	Учество во заедничко вложување	5		
	Вложувања кои се чуваат до доспевање	6		
	Пласмани во банки	7		
2	Тековни средства (ΣАОП9 до АОП13)	8		
	Парични средства и парични еквиваленти	9		
	Пласмани во банка	10		
	Вложувања кои се чуваат за тргување	11		
	Побарувања од купувачи	12		
	Останати тековни побарувања	13		
ПАСИВА (КАПИТАЛ И ОБВРСКИ) (АОП15+АОП22)		14		
1	Капитали резерви (ΣАОП16 до АОП21)	15		
	Акционерски капитал	16		
	Сопствени акции	17		
	Премии од акции	18		
	Законски резерви	19		
	Останати резерви	20		
	Акумулирана добивка (загуба)	21		
2	Обврски (ΣАОП23 до АОП26)	22		
	Обврски спрема добавувачи	23		
	Обврски спрема вработени	24		
	Обврски за даноци и придонеси	25		
	Останати обврски	26		

Прилог 2, Образец 2.2

БИЛАНС НА УСПЕХ за период од _____ до _____

во денари

Ред. Бр.	Опис на позицијата	АОП	Претходен период	Тековен период
1	Приходи од редовно работење (АОП28+АОП32+АОП33+АОП34+АОП35)	27		
1.1	Приходи од услуги за издавачите (АОП29+АОП30+АОП31)	28		
1.1.1	Приходи од регистрациски активности	29		
1.1.2	Приходи од корпоративни активности	30		
1.1.3	Приходи од услуги за известување на издавачите	31		
1.2	Приходи од услуги за членките	32		
1.3	Приходи од утврдување и порамнување	33		
1.4	Приходи од услуги за сопствениците на хартии од вредност и останати субјекти – корисници на услуги на ЦДХВ	34		
1.5	Приходи од услуги за користење на дистрибутивниот систем (АОП36+АОП37)	35		
1.5.1	Приходи од услуги за користење на дистрибутивниот систем за издавачи	36		
1.5.2	Приходи од услуги за користење на дистрибутивниот систем за иматели	37		
2	Приходи од вложувања	38		
3	Приходи од донации	39		
4	Трошоци за надоместоци и провизии	40		
5.1	Приходи од курсни разлики	41		
5.2	Расходи од курсни разлики	42		
5	Нето приходи од курсни разлики (АОП41-АОП42)	43		
6.1	Приходи од камата	44		
6.2	Расходи од камата	45		
6	Нето приходи од камата (АОП44-АОП45)	46		
7	Приходи од дивиденда	47		
8	Останати приходи	48		
9	Амортизација	49		
10	Трошоци за вработени	50		
11	Останати расходи	51		
12	Вкупно приходи	52		
13	Вкупно расходи	53		
14	Оперативна добивка	54		
15	Удел во добивката (загубата) на заедничко вложување по метод на главнина	55		
16	Добивка/(загуба) пред оданочување (АОП27+АОП38+АОП39+АОП40+АОП43+АОП46+АОП47+АОП48+АОП49+АОП50+АОП51+АОП55)	56		
17	Данок на добивка	57		
18	Нето добивка/(загуба) (АОП56-АОП57)	58		
19	Добивка/(загуба) за финансиската година, којашто им припаѓа на*:	59		
	акционерите на депозитарот	60		
	неконтролираното учество	61		
	Заработка по акција			
	основна заработка по акција (во денари)			
	разводната заработка по акција (во денари)			

*само за консолидирани извештаи

Прилог 2, Образец 2.3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ НА ДЕН _____

во денари

Ред. Бр.	Опис на позицијата	АОП	Претходен период	Тековен период
	Нето паричен тек од оперативни активности	62		
	добивка (загуба) пред оданочување	63		
	амортизација	64		
	исправка на вредноста на побарувањата и сл. Отписи	65		
	резервации	66		
	приходи од камата	67		
	расходи од камата	68		
	намалување на средства	69		
	зголемување/намалување на побарувања од извршени услуги од оперативна работење	70		
	зголемување/намалување на останати побарувања	71		
	зголемување/намалување на финансиските средства	72		
	приходи од дивиденда	73		
	зголемување/намалување на останати позиции од активата	74		
	зголемување/намалување на обврски спрема добавувачи	75		
	зголемување/намалување на обврски спрема вработените	76		
	зголемување/намалување на обврски за даноци и придонеси	77		
	зголемување/намалување на останати обврски	78		
	зголемување/намалување на останати позиции од пасивата	79		
	платен данок на добивка	80		
2	Нето паричен тек од инвестициска дејност	81		
	зголемување/намалување на вложувања во материјални средства	82		
	зголемување/намалување на вложувања во нематеријални средства	83		
	зголемување/намалување на вложувања во заеднички потфати, придружни и зависни друштва	84		
	зголемување/намалување на останати вложувања	85		
		86		
3	Нето паричен тек од финансиски активности			
	зголемување/намалување на обврски по кредити и позајмици	87		
	зголемување/намалување на обврски по издадени хартии од вредност	88		
	приливи од издадени сопственички хартии од вредност	89		
	исплата на дивиденда	90		
	зголемување/намалување на други позиции	91		
4	Нето зголемување/намалување на парични средства и парични еквиваленти (АОП62+АОП81+АОП86)	92		
5	Парични средства и парични еквиваленти на почеток на периодот	93		
6	Парични средства и парични еквиваленти на датумот на известување (АОП92+АОП93)	94		

Прилог 2, Образец 2.4

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ

Датум:

Опис на позицијата	Капитал					Останати резерви	Задржана добивка		Вкупно капитал и резерви кој им припаѓа на акционерите	Неконтро лирано учество*	Вкупно капитал и резерви
	Акционерски капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациски резерви		Расположлива за распределба	Нерасположлива за распределба			
Опис на позицијата											
Состојба на 01.01 (претходна година)											
Корекции на почетна состојба											
Состојба на 01.01 (претходна година, коригирано)											
Добивка (загуба) за 30.06 (31.12) претходна година											
Промени во објективната вредност на средствата 30.06 (31.12) претходна година											
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:											
Издадени акции во текот на периодот											
Издвојување за законска резерва											
Издвојување за останати резерви											
Дивиденди											
Откуп на сопствени акции											
Продадени сопствени акции											
Распределба на задржана добивка - ограничена за распределба на акционерите											
Состојба на 30.06 (31.12) претходна година											
Состојба на 01.01 (тековна година)											
Корекции на почетна состојба											
Состојба на 01.01 (тековна година, коригирано)											
Добивка (загуба) за 30.06 (31.12) тековна година											
Промени во објективната вредност на средствата 30.06 (31.12) тековна година											
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:											
Издадени акции во текот на периодот											
Издвојување за законска резерва											
Издвојување за останати резерви											
Дивиденди											
Откуп на сопствени акции											
Продадени сопствени акции											
Распределба на задржана добивка - ограничена за распределба на акционерите											
Состојба на 30.06 (31.12) тековна година											

*само за консолидирани финансиски извештаи

Прилог 2, Образец 2.5

Извештај за работа		Износ
бр.	Опис	
	Број на порамнети трансакции ОТП пазари	
	Вредност на порамнети трансакции на ОТП пазари	
	Број на новозапишани акционерски друштва	
	Номинална вредност на новозапишаните акционерски друштва	
	Вкупен број на отворени сметки во депозитарот на последниот ден од извештајниот период	
	Број на активни сметки во извештајниот период	
	Број на ограничени сметки на последниот ден од извештајниот период	
	Вкупен број на ограничени хартии од вредност	
	Вкупен број на непорамнети трансакции	
	Вредност на непорамнети трансакции во извештајниот период	
	Број на активни судски постапки	
	Вредност на активните судски постапки	
	Број на позајмени хартии од вредност во извештајниот период	
	Вредност на позајмените хартии од вредност	
	Број на неидентификувани сметки на иматели на хартии од вредност	
	Број на нетрговски преноси по основ на залог	
	Количина на хартии од вредност пренесена во нетрговски преноси по основ на залог	
	Број на нетрговски преноси по основ на подарок	
	Количина на хартии од вредност пренесена во нетрговски преноси по основ на подарок	
	Број на нетрговски преноси по основ на наследство	
	Количина на хартии од вредност пренесена во нетрговски преноси по основ на наследство	
	Број на нетрговски преноси по основ на судски пресуди	
	Количина на хартии од вредност пренесена во нетрговски преноси по основ на судски пресуди	

АНЕКС 3

Берза за хартии од вредност

Прилог 1, Образец 1.1

Образец: Дневен извештај по хартии од вредност* - ДИХВ

Реден број	Датум	Опис**	Вредност	Количина	Максимална цена	Минимална цена	Просечна дневна цена***	% промена во однос на последна просечна дневна цена

* Се пополнува само за хартии од вредност со кои се реализирале трансакции во текот на денот за кој се однесува дневната листа

**Податоците се даваат како за класично тргување, така и за тргување согласно анексите од Правилата за тргување, за секој сегмент и подсегмент на берзата поединечно

***Просечната дневна цена се пресметува согласно Правилата за тргување

Прилог 1, Образец 1.2

[illegible]

кв преку безаа/Јавна безанска аукција на акци при продажба на големи пакети

****Супер котација/Берзанска котација/Задолжителна котација/Пазар на АДПОИ/Слободен пазар**

Прилог 2, Образец 2.1

Извештај за прометот со хартии од вредност (по видови хартии од вредност)

ОПИС	ИЗНОС
ВКУПЕН ПРОМЕТ СО АКЦИИ	
Промет со акции на Супер котација	
Вкупен број на склучени трансакции:	
Вкупна вредност на склучените трансакции (МКД):	
Вкупен број на истргувани акции:	
Промет со акции на Берзанска котација	
Вкупен број на склучени трансакции:	
Вкупна вредност на склучените трансакции (МКД):	
Вкупен број на истргувани акции:	
Промет со акции на Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување	
Вкупен број на склучени трансакции:	
Вкупна вредност на склучените трансакции (МКД):	
Вкупен број на истргувани акции:	
Промет со акции на Слободен пазар	
Вкупен број на склучени трансакции:	
Вкупна вредност на склучените трансакции (МКД):	
Вкупен број на истргувани акции:	
ВКУПЕН ПРОМЕТ СО ОБВРЗНИЦИ	
Промет со обврзници издадени од државата	
Вкупен број на склучени трансакции:	
Вкупна вредност на склучените трансакции (МКД):	
Вкупен број на истргувани обврзници:	
Промет со корпоративни обврзници	
Вкупен број на склучени трансакции:	
Вкупна вредност на склучените трансакции (МКД):	
Вкупен број на истргувани обврзници:	
ВКУПЕН ПРОМЕТ СО ДРУГИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	
Вкупен број на склучени трансакции:	
Вкупна вредност на склучените трансакции (МКД):	
Вкупен број на истргувани хартии од вредност:	
ПОДАТОЦИ ЗА ПРОМЕТОТ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (по видови трансакции)	
ОПИС	
ВКУПЕН ПРОМЕТ ОСТВАРЕН ПРЕКУ КЛАСИЧНО ТРГУВАЊЕ	
Вкупен број на склучени трансакции:	
Вкупна вредност на склучените трансакции (МКД):	
Вкупен број на истргувани хартии од вредност:	
ВКУПЕН ПРОМЕТ ОСТВАРЕН ПРЕКУ БЛОК ТРАНСАКЦИИ	
Вкупен број на склучени трансакции:	
Вкупна вредност на склучените трансакции (МКД):	
Вкупен број на истргувани хартии од вредност:	
ВКУПЕН ПРОМЕТ ОСТВАРЕН ПРЕКУ ЈАВНИ БЕРЗАНСКИ АУКЦИИ	
Вкупен број на склучени трансакции:	
Вкупна вредност на склучените трансакции (МКД):	
Вкупен број на истргувани хартии од вредност:	
ВКУПЕН ПРОМЕТ ОСТВАРЕН ПРЕКУ ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	
Вкупен број на склучени трансакции:	
Вкупна вредност на склучените трансакции (МКД):	
Вкупен број на истргувани хартии од вредност:	
Податоци за ново котирали хартии од вредност во периодот на известување	
Податоци за декотирани хартии од вредност во периодот на известување	

Прилог 2, Образец 2.2

Извештај за остварени приходи и расходи на берза

	Опис	Износ
	Вкупно остварени приходи во периодот на известување	
	Приходи од редовно работење	
	Приходи од котација на хартии од вредност	
	Приходи од надоместоци за членство на берза	
	Приходи од надоместоци за тргување со акции	
	Приходи од надоместоци за тргување со обврзници	
	Приходи од надоместоци за тргување со краткорочни хартии од вредност	
	Приходи од надоместоци за блок трансакции	
	Приходи од надоместоци за јавна берзанска аукција	
	Приходи од надоместоци за ревидирање на берзански трансакции	
	Приходи од надоместоци за поништување на берзански трансакции	
	Приходи од надоместоци за објавување на податоци преку веб страната на берзата, согласно закон	
	Приходи од надоместоци за дистрибуција на берзански информации	
	Приходи од надоместоци за берзански информации што се дистрибуираат во реално време, со право на редистрибуција	
	Приходи од надоместоци за берзански информации што се дистрибуираат во реално време, без право на редистрибуција	
	Приходи од надоместоци за берзански информации што се дистрибуираат со задоцнување од најмалку 10 минути	
	Приходи од надоместоци за берзански информации што се дистрибуираат на крајот на трговскиот ден	
	Приходи од надоместоци од други берзански трансакции	
	Приходи од инвестиции	
	Други погоренеспомнати приходи	
	Расходи за вработени (брuto)	

Прилог 2, Образец 2.3

[illegible]

Прилог 2. Образец 2.4

Извештај за средства и задолженост на берза

1	Ставка 2	Институција 3	Износ 4	Забелешка 5
	Пари во благајната			
	Салдо на трансакциски сметки во денари			
	Салдо на трансакциски сметки во странска валута			
	Депозити повидување			
	Орочени депозити до три месеци			
	Депозити со подолг рок на орочување со отказан рок од три дена			
	Депозити со отказан рок од три дена			
	Обврзници издадени од Народна банка на Република Северна Македонија или од Република Северна Македонија			
	Обврзници издадени од други држави за кои постои ликвиден секундарен пазар			
	Краткорочни хартии од вредност			
	Неискористени кредити одобрени од банки во Република Северна Македонија, односно банка од земја членка на ЕУ, Исланд, Норвешка, Австралија, Јапонија, Канада, Нов Зеланд, Швајцарија и САД			
	Побарување за кое е примен доказ за плаќање однапред			
	Вкупно ставки од 1 до 11			
	Достасани обврски од услуги			
	Други достасани услуги			
	Обврски од работењето што ќе достасаат за плаќање во рок од 3 дена			
	Обврски од финансирање што ќе достасаат за плаќање во рок од 3 дена			
	Други обврски кои ќе достасаат за плаќање во рок од 3 дена			
	Вкупно ставки од 13 до 17			
	Показател на ликвидност (12/18)			

Прилог 3, Образец 3.1.

БИЛАНС НА СОСТОЈБА _____ НА ДЕН _____

во денари

Ред. Бр.	Опис на позицијата	АОП	Претходен период	Тековен период
АКТИВА (СРЕДСТВА) (АОП2+АОП8)		1		
1	Нетековни средства (ΣАОП3 до АОП7)	2		
	Недвижности и опрема	3		
	Нематеријални средства	4		
	Учество во заедничко вложување	5		
	Вложувања кои се чуваат до доспевање	6		
	Пласмани во банки	7		
2	Тековни средства (ΣАОП9 до АОП13)	8		
	Парични средства и парични еквиваленти	9		
	Пласмани во банка	10		
	Вложувања кои се чуваат за тргување	11		
	Побарувања од купувачи	12		
	Останати тековни побарувања	13		
ПАСИВА (КАПИТАЛ И ОБВРСКИ) (АОП15+АОП22)		14		
1	Капитали резерви (ΣАОП16 до АОП21)	15		
	Акционерски капитал	16		
	Сопствени акции	17		
	Премии од акции	18		
	Законски резерви	19		
	Останати резерви	20		
	Акумулирана добивка (загуба)	21		
2	Обврски (ΣАОП23 до АОП26)	22		
	Обврски спрема добавувачи	23		
	Обврски спрема вработени	24		
	Обврски за даноци и придонеси	25		
	Останати обврски	26		

Прилог 3, Образец 3.2

БИЛАНС НА УСПЕХ за период од _____ до _____

Ред. Бр.	Опис на позицијата	АОП	во денари	
			Претходен период	Тековен период
1	Приходи од редовно работење (ΣАОП28 до АОП39)	27		
1.1	Приходи од котација	28		
1.2	Приходи од членство	29		
1.3	Приходи од тргување со акции	30		
1.4	Приходи од тргување со обврзници	31		
1.5	Приходи од тргување со други долгорочни ХВ	32		
1.6	Приходи од тргување со краткорочни ХВ	33		
1.7	Приходи од блок трансакции	34		
1.8	Приходи од јавни берзански аукции	35		
1.9	Приходи од ревидирање на берзански трансакции	36		
1.1	Приходи од поништување на берзански трансакции	37		
1.11	Приходи од бјави на веб страна на берза согласно закон	38		
1.12	Приходи од дистрибуција на берзански податоци	39		
2	Приходи од вложувања	40		
3	Приходи од донации	41		
4	Трошоци за надоместоци и провизии	42		
5.1	Приходи од курсни разлики	43		
5.2	Расходи од курсни разлики	44		
5	Нето приходи од курсни разлики (АОП43-АОП44)	45		
6.1	Приходи од камата	46		
6.2	Расходи од камата	47		
6	Нето приходи од камата (АОП46-АОП47)	48		
7	Приходи од дивиденда	49		
8	Останати приходи	50		
9	Амортизација	51		
10	Трошоци за вработени	52		
11	Останати расходи	53		
12	Вкупно приходи	54		
13	Вкупно расходи	55		
14	Оперативна добивка	56		
15	Удел во добивката (загубата) на заедничко вложување по метод на главнина	57		
16	Добивка/(загуба) пред оданочување (АОП27+АОП740+АОП41+АОП42+АОП45+АОП48+АОП49+АОП50+АОП51+АОП52+АОП53+АОП57)	58		
17	Данок на добивка	59		
18	Нето добивка/(загуба) (АОП58-АОП59)	60		
19	Добивка/(загуба) за финансиската година, којашто им припаѓа на*:	61		
20	акционерите на берзата	62		
21	неконтролираното учество	63		
	Заработка по акција			
	основна заработка по акција (во денари)			
	разводнета заработка по акција (во денари)			

*само за консолидирани извештаи

Прилог 3, Образец 3.3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ НА ДЕН _____				
			во денари	
Ред. Бр.	Опис на позицијата	АОП	Претходен период	Тековен период
1	Нето паричен тек од оперативни активности	64		
	добивка (загуба) пред оданочување	65		
	амортизација	66		
	исправка на вредноста на побарувањата и сл. Отписи	67		
	резервации	68		
	приходи од камата	69		
	расходи од камата	70		
	намалување на средства	71		
	зголемување/намалување на побарувања од извршени услуги од оперативно работење	72		
	зголемување/намалување на останати побарувања	73		
	зголемување/намалување на вредноста на финансиските средства	74		
	приходи од дивиденда	75		
	зголемување/намалување на останати позиции од активата	76		
	зголемување/намалување на обврски спрема добавувачи	77		
	зголемување/намалување на обврски спрема вработените	78		
	зголемување/намалување на обврски за даноци и придонеси	79		
	зголемување/намалување на останати обврски	80		
	зголемување/намалување на останати позиции од пасивата	81		
	платен данок на добивка	82		
2	Нето паричен тек од инвестициска дејност	83		
	зголемување/намалување на вложувања во материјални средства	84		
	зголемување/намалување на вложувања во нематеријални средства	85		
	зголемување/намалување на вложувања во заеднички потфати, придружни и зависни друштва	86		
	зголемување/намалување на останати вложувања	87		
3	Нето паричен тек од финансиски активности	88		
	зголемување/намалување на обврски по кредити и позајмици	89		
	зголемување/намалување на обврски по издадени хартии од вредност	90		
	приливи од издадени сопственички хартии од вредност	91		
	исплата на дивиденда	92		
	зголемување/намалување на други позиции	93		
4	Нето зголемување/намалување на парични средства и парични еквиваленти (АОП64+АОП83+АОП88)	94		
5	Парични средства и парични еквиваленти на почеток на периодот	95		
6	Парични средства и парични еквиваленти на датумот на известување (АОП94+АОП95)	96		

Прилог 3, Образец 3.4

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ

Датум: _____

Опис на позицијата	Капитал				Ревалоризациски резерви	Останати резерви	Задржана добивка		Вкупно капитал и резерви кој им припаѓа на акционерите	Неконтролирано учество*	Вкупно капитал и резерви
	Акционерски капитал	Премии од акции	Сопствени акции	Други сопствени инструменти			Расположлива за распределба	Нераасположлива за распределба			
Состојба на 01.01 (претходна година)											
Корекции на почетна состојба											
Состојба на 01.01 (претходна година, коригирано)											
Добивка (загуба) за 30.06 (31.12) претходна година											
Промени во објективната вредност на средствата 30.06 (31.12) претходна година											
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:											
Издадени акции во текот на периодот											
Издавање за законска резерва											
Издавање за останати резерви											
Дивиденди											
Откуп на сопствени акции											
Продадени сопствени акции											
Распределба на задржана добивка - ограничена за акционерите											
Состојба на 30.06 (31.12) претходна година											
Состојба на 01.01 (тековна година)											
Корекции на почетна состојба											
Состојба на 01.01 (тековна година, коригирано)											
Добивка (загуба) за 30.06 (31.12) тековна година											
Промени во објективната вредност на средствата 30.06 (31.12) тековна година											
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:											
Издадени акции во текот на периодот											
Издавање за законска резерва											
Издавање за останати резерви											
Дивиденди											
Откуп на сопствени акции											
Продадени сопствени акции											
Распределба на задржана добивка - ограничена за акционерите											
Состојба на 30.06 (31.12) тековна година											

*само за консолидирани финансиски извештаи

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3683.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 од Законот за енергетика* ("Службен весник на Република Македонија" бр. 96/18 и "Службен весник на Република Северна Македонија" бр.96/19), член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 108/20 и 133/20) и Одлуката за определување на ескалираната густина ρ_e и деескалираната густина ρ_d на секој нафтен дериват и гориво за транспорт, висината на надоместокот Р за премија, транспортните трошоци Т до склад во Република Северна Македонија и висината на надоместокот D за трошоци за работење преку склад и трговска маржа со вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.253/20) Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16.11.2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС - 95	60,00 (денари/литар)
- Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС – 98	61,50 (денари/литар)
- Дизел гориво – ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	51,00 (денари/литар)
- Масло за горење – Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	51,00 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	27,580 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени во став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно со став (1) на овој член, освен цената за Мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на Мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно со овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни цени, коишто изнесуваат:

- Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС - 95	18,724 (денари/литар)
- Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС – 98	20,383 (денари/литар)

- Дизел гориво – ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	18,579 (денари/литар)
- Масло за горење – Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	18,557 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	19,983 (денари/килограм)

Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, којшто за Еуросупер БС-95 е во износ од 5,711 денари/литар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,324 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,440 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,452 денари/литар, додека за Мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 2,500 денар/килограм.

Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука, со исклучок за Мазутот М-1 НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.

Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина што согласно член 184 став 2 алинеја 2 од Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон:

- Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС - 95	0,080 (денари/литар)
- Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС – 98	0,080 (денари/литар)
- Дизел гориво – ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	0,030 (денари/литар)
- Масло за горење – Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	0,040 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,050 (денари/килограм)

Член 6

Во највисоките малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците при увоз и/или производство на нафтени деривати:

- Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС - 95	0,890 (денари/литар)
- Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС – 98	0,890 (денари/литар)
- Дизел гориво – ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	0,300 (денари/литар)
- Масло за горење – Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	0,300 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,740 (денари/килограм)

Член 7

Во највисоките малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите што ги плаќаат обврзниците согласно прописите за акцизи, изнесуваат:

- Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС - 95	24,692 (денари/литар)
- Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС – 98	24,692 (денари/литар)
- Дизел гориво – ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	18,121 (денари/литар)
- Масло за горење – Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	18,121 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,100 (денари/килограм)

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на 17.11.2020 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Северна Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-2303/1
16 ноември 2020 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 16 dhe nenit 149 të Ligjit të Energjetikës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe nenit 8 të Rregullores së Formulimit të Çmimeve më të Larta të Shitjes me Pakicë të Derivateve të Ndryshme të Naftës dhe të Lëndëve Djegëse të Transportit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 108/20 dhe 133/20) dhe të Vendimit të Përcaktimit të Dendësisë së Përshkallëzuar ρ_e dhe Dendësisë së Pashkallëzuar ρ_d të secilit derivat të naftës dhe të lëndës djegëse të transportit, shumës së kompensimit P për premi, shpenzimet e transportit T deri te depozita në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe shumën e kompensimit D të shpenzimeve të punës, përmes depozitës dhe marzhës tregtare me shpenzime të përfshira të transportit nga depozita deri te stacionet e benzinës dhe te konsumatorët e fundit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 253/20), Komisioni Rregulator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 16.11.2020, miratoi

V E N D I M

TË PËRCAKTIMIT TË ÇMIMEVE MË TË LARTA TË SHITJES ME PAKICË TË DERIVATEVE TË NAFTËS DHE TË LËNDËVE DJEGËSE TË TRANSPORTIT

Neni 1

(1) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë të derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit janë:

- Benzinë motori - EUROSUPER BS – 95	60,00 (denarë/litër)
- Benzinë motori - EUROSUPER BS – 98	61,50 (denarë/litër)
- Naftë motori – EURODIZEL BS (D-E V)	51,00 (denarë/litër)
- Vaj djegieje – EKSTRA I LEHTË 1 (EL-1)	51,00 (denarë/litër)
- Mazut M-1 SU	27,580 (denarë/kilogram)

(2) Tregtarët me shumicë dhe ata me pakicë të derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit, mund të formulojnë çmime edhe më të ulëta të derivateve të ndryshme të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit, se çmimet më të larta të përcaktuara sipas paragrafit (1) të këtij neni.

(3) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të formuluar sipas paragrafit (1) të këtij neni, përveç çmimit të mazutit M-1 SU, vlejné për franko stacionet e pompimit, ndërkaq çmimi i Mazutit M-1 SU vlen për deponime franko të tregtarit me shumicë të derivate të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit brenda vendit.

(4) Te çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të formuluar sipas këtij neni, përfshihet edhe tatimi i vlerës së shtuar sipas Ligjit të Tatimit të Vlerës së Shtuar.

Neni 2

(1) Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë të derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit, të përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, janë përfshirë edhe çmimet më të larta të blerjes, të cilat arrijnë vlerën prej:

- Benzinë motori - EUROSUPER BS – 95	17,679 (denarë/litër)
- Benzinë motori - EUROSUPER BS – 98	19,352 (denarë/litër)
- Naftë motori – EURODIZEL BS (D-E V)	17,433 (denarë/litër)
- Vaj djegieje – EKSTRA I LEHTË 1 (EL-1)	17,190 (denarë/litër)
- Mazut M-1 SU	18,810 (denarë/kilogram)

Neni 3

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është përfshirë edhe kompensimi i shpenzimeve të punës, nëpërmjet depozitës dhe marzhës tregtare, që për EurosUPER BS-95 është 5,485 denarë/litër, për EurosUPER BS-98 është 5,507 denarë/litër, për Eurodizelin BS (D-E V) është 5,315 denarë/litër, për Ekstra të Lehtin 1 (EL-1) është 5,452 denarë/litër, ndërkaq për Mazutin M-1 SU kompensimi është 2,500 denarë/kilogram.

Neni 4

Çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, me përjashtim të Mazutit M-1 SU, përfshijnë edhe kompensimin e shpenzimeve të transportit, nga depoja te pompata e benzinës, në vlerë prej 0,75 denarë/litër për të gjitha derivatet e naftës.

Neni 5

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të vërtetuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është përfshirë edhe kompensimi i financimit të aktiviteteve të fushës së mjedisit jetësor, që sipas nenit 184, paragrafi 2, nënpika 2 të Ligjit të Mjedisit Jetësor, e paguajnë tatimpaguesit e përcaktuar me këtë ligj:

- Benzinë motori - EUROSUPER BS – 95	0,080 (denarë/litër)
- Benzinë motori - EUROSUPER BS – 98	0,080 (denarë/litër)
- Naftë motori – EURODIZEL BS (D-E V)	0,030 (denarë/litër)
- Vaj djegieje – EKSTRA I LEHTË 1 (EL-1)	0,040 (denarë/litër)
- Mazut M-1 SU	0,050 (denarë/kilogram)

Neni 6

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është përfshirë edhe kompensimi i rezervave të detyrueshme të naftës dhe të derivateve të naftës, të cilin në pajtueshmëri me nenin 24, paragrafi (3) të Ligjit të Rezervave të Detyrueshme të Naftës dhe të Derivateve të Naftës, e paguajnë tatimpaguesit gjatë importit dhe/ose prodhimit të derivateve të naftës:

- Benzinë motori - EUROSUPER BS – 95	0,890 (denarë/litër)
- Benzinë motori - EUROSUPER BS – 98	0,890 (denarë/litër)
- Naftë motori – EURODIZEL BS (D-E V)	0,300 (denarë/litër)
- Vaj djegieje – EKSTRA I LEHTË 1 (EL-1)	0,300 (denarë/litër)
- Mazut M-1 SU	0,740 (denarë/kilogram)

Neni 7

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, akcizat që i paguajnë tatimpaguesit në pajtueshmëri me rregullat e akcizave, kanë këtë vlerë:

- Benzinë motori -	
EUROSUPER BS – 95	24,692 (denarë/litër)
- Benzinë motori -	
EUROSUPER BS – 98	24,692 (denarë/litër)
- Naftë motori -	
EURODIZEL BS (D-E V)	18,121 (denarë/litër)
- Vaj djegieje – EKSTRA	
I LEHTË 1 (EL-1)	18,121 (denarë/litër)
- Mazut M-1 SU	0,100 (denarë/kilogram)

Neni 8

Ky vendim hyn në fuqi ditën e sjelljes së tij, ndërkah do të fillojë të zbatohet nga ora 00:01 e datës 17.11.2020 dhe do të botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" edhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kryetari

i Komisionit Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

Nr. 02-2303/1
16.11.2020
Shkup

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3684.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Северна Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15 и "Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 202/19), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец октомври 2020 година, во однос на месец септември 2020 година, е повисока за 0,1 %.

2. Правото на пораст на платите за месец октомври 2020 година, во однос на месец септември 2020 година, за работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Северна Македонија, изнесува 0,05 %.

Министер
Јагода Шахпаска, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

ISSN 0354-1622



2020273